

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2013 година

### 1.Опис на правната структура и сопственост

Друштвото за ревизија, проценка и финансиски консалтинг ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје е друштво со ограничена одговорност основано од едно лице во 1994 година. Сопстваник на друштвото е овластениот ревизор Данче Зографска со сопственичко учество од 100%.

Друштвото има добиено Лиценца за работа од СУНР бр. 18.

### 2.Опис на професионалната мрежа и правните и структурните аранжмани во мрежата каде што припаѓа

Друштвото делува на територијата на Република Македонија како локално друштво за ревизија и не припаѓа на меѓународни професионални мрежи. ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје дава услуги на коминтенти што делуваат на пазарот во Република Македонија.

Друштвото е член на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија – Скопје.

### 3. Опис на управувачката структура

Во друштвото управител е Данче Зографска, која истовремено е и овластен ревизор.

Во друштвото постојано вработени се Менча Пешиќ како овластен ревизор, Благоица Сотировска помошник ревизор, овластен инвестициски советник и Иван Зографски помошник ревизор, МБА, овластен инвестиционен советник.

### 4. Опис на внатрешниот систем на контрола

Внатрешниот систем на контрола на квалитетот на Друштвото за ревизија, проценка и финансиски консалтинг ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје е воспоставен во согласност со Меѓународниот стандард за ревизија 220 Контрола на квалитетот на ревизиите на историски финансиски записи, во насока дека Друштвото со вработените се придржува на професионалните стандарди и регулативните и правните барања и дека извештаите што се издадени од Друштвото се соодветни во околностите.

Управителот потврдува дека Друштвото во своето работење доследно се придржува кон постапките на контрола на квалитетот на ревизиите во насока на ефективно функционирање на внатрешниот систем на контрола на квалитет.

### 5. Датум кога е извршена последна проверка за уверување во квалитетот

Последна проверка за уверување во контрола на квалитетот е извршена во текот на Јануари 2013 година.

### 6.Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на 2013 година

Алта Виста Брокер, Астра Електроник Компани, Адемар Инвест, Бетсити Балкан, Гамарент, Делтарент, Инвестен, Иново Брокер, Ја-ми, Ка-дис, Ко-пер, Бадев, Нотос Скопје, Окитекс, Сенатор, Фламинго, Семак Фешн Компани, Славија, Никоб, ТД-ТД, Сот, Ником, Макотен, Т-рекс, Аутомотив Груп, Софтејд, Амадеус оникс, Амадеус стоун, ЖРК Вардар и Сојуз на стопански комори на Македонија.

### 7.Изјава за независното работење на Друштвото

Друштвото ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје потврдува дека има усвоено интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и истите ги спроведува.

### 8.Изјава за политиката што ја следи Друштвото за едукација на овластените ревизори

Друштвото потврдува дека, согласно одредбите од Законот за ревизија, вработените овластени ревизори во текот на 2013 година посетувале обука организирана од ИОРРМ, повеќе од 30 часа годишно, во рамките на континуираното професионално усовршување заради надградување на знаењето од областа сметководството и ревизијата. Овластените ревизори континуирана едукација остваруваат и преку следење на најнова стручна литература од областа на сметководството и ревизијата.

### 9.Финансиски информации за остварениот вкупни приходи од работењето на ЕЛИТ ДООЕЛ, расчленет во четири категории услуги.

	во илјади денари	
	2013	2012
Приходи од ревизорски услуги	2,585	2,541
Приходи од уверување на квал. и советодавни услуги	124	-
Други неревизорски приходи	178	300
<b>ВКУПНО</b>	<b>2,887</b>	<b>2,841</b>

### 10.Информација за основата по која се пресметува хонорарот на овластениот ревизор

Хонорарот на овластениот ревизор се утврдува врз основа на видот и сложеноста на ангажманот, како и согледувањата за вкупниот обем на ангажманот пресметан во работни часови или работни денови. Утврдувањето на хонорарот на овластениот ревизор е исто така, тесно поврзан и прилагоден со пазарните услови.

УПРАВИТЕЛ

Скопје, Март 2014

